

ПАЈТОНОВЦИ ДИРЕКТНО ОД ЛОНДОН ВО CINEPLEXX

Најочекуваниот настан на годината со директен пренос од Лондон – „Последната ноќ на Монти Пајтон“ во киното Cineplexx во Скопје Сити Мол. Сега и македонските фановите ќе имаат можност да присуствуваат на овој настан. Збогувајте се со Пајтоновци на последната и специјална вечер!

Легендарната екипа Монти Пајтон ќе настапат заедно за последен пат во лондонската O2 арена, на 20 јули (недела). Како ќе изгледаат нивните легендарни скечеви во живо, ќе можете да ги погледнете и вие на директниот пренос во киното Cineplexx.

Иако веќе во своите седумдесети години (заедно имаат 361 година), Џон Клиз, Тери Гилијам, Ерик Ајдл, Тери Џонс и Мајкл Пелин се и ден денес поеднакво популарни како на почетокот на нивната кариера. Оригиналната поставка ја сочинуваше и прерано починатиот Грејам Чепман, по чија смрт Пајтоновци престанаа со заедничките проекти.



ONE DOWN FIVE TO GO

20. ЈУЛИ
20:00 Ч

CINEPLEXX
НАШИОТ СВЕТ НА КИНОТО.
ОД 1967 ГОДИНА.

MONTY PYTHON
LIVE
(mostly)

ВО ЖИВО
ВЛЕЗНИЦИТЕ СЕ ВО ПРОДАЖБА

Entertainment

PHIL MINISTRE ENTERTAINMENTS

WWW.CINEPLEXX.MK

f /CineplexxMakedonija

„Благодарение на новата технологија, „[Последната ноќ на Монти Пајтон](#)“ доаѓа во твоето омилено кино. Понесете со себе пакетче марамчиња и стоплете ги мозоците уште еден последен пат во едно од 1500те кина низ светот. Придружете се на публиката во живо од Лондон O2 арената во последната мелодраматична, смешна, бурна, жестока проштална шоу програма на петмината преостанати Пајтоновци...на големото платно, во HD“, препорачуваат Пајтоновци.



Авторите на „Летечкиот циркус на Монти Пајтон“ со право припаѓаат меѓу најдобрите и највлијателните светски комичари, кои покренала револуција во областа на комедијата и оставила печат на бројни генерации. Оваа група на актери покрај телевизиската серија снимила и неколку филмови, поголем број на музички плочи и одржала голем број на театарски настапи. Предизвикала огромно интересирање кога ја објавила информацијата за првиот настап во живо во лондонската арена, бидејќи последниот пат кога се појавила на бина била далеку во 1980ти години. По повеќе од четириесет години, обожавателите на овој извртоперен хумор ќе можат да уживаат во нивните најголеми хитови со осовремени и единствени пајтоновски манири.

Монти Пајтон во Живо (претежно) | 20 јули, 20:00 часот

Трејлер: <http://bit.ly/1o2oP8C>

Билетите за настанот се пуштени во продажба! Истите се по цена од 500 ден.